



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	28.11. 2016 година ден месец година Свети Николе Број 15	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	---	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за изменување на Одлуката за давање субвенции на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе за 2016 година бр.0801-189 од 15.03.2016 година бр. 0801 - 505 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година.

**Бр.0901-510
28.11. 2016 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.11.2016 година донесе

О Д Л У К А

**за изменување на Одлуката за давање субвенции на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе за 2016 година
бр.0801-189 од 15.03.2016 година**

Член 1

Во Одлуката за давање на субвенции на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе за 2016 година бр.0801-189 од 15.03.2016 година „(Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.3) член 2 се менува и гласи:

“Субвенциите во износ од 2.000.000,00 (два милиони денари) ќе се користат за финансиска поддршка на ЈКП „Комуналец,,– Свети Николе за учество во реконструкција на водоводна мрежа во град Свети Николе.”

Член 2

Во член 3 бројот “20126” се менува со бројот “2016”.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801- 505

Совет на Општина Свети Николе

28.11. 2016 година

Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Годишна програма за изработка на урбанистички планови за 2017 година на територијата на Општина Свети Николе бр. 0801 - 506 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година.

Бр.0901-510/2
28.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/16), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година донесе:

ГОДИШНА ПРОГРАМА **за изработка на урбанистички планови за 2017 година на територијата** **на Општина Свети Николе**

Со оваа програма се утврдува изработката на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2017 година.

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општината е надлежна да води постапка и донесува Генерални урбанистички планови, детални урбанистички планови, урбанистички планови за села, урбанистички планови во населено место, локални урбанистички плански документации, а претходно истите задолжително да ги вгради во годишната програма.

Исто така локалната самоуправа е надлежна да предлага измени и дополнувања на постојните урбанистички планови во делови за кои таа смета дека се надживевани и за истите се потребни нови намени.

Од горенаведените причини и по извршените консултации со партиципативноти тело, истото на Советот на Општина Свети Николе предложи изработка на:

1. Генерален урбанистички план за град со површина од околу 727 ха.;
2. Детални урбанистички планови на одредени урбани единици и блокови за град Свети Николе согласно интересот на Општина Свети Николе и доставени иницијативи од страна на правни и физички лица;
3. Урбанистички план за село Ерџелија;
4. Урбанистички план за село Мустафино
5. Урбанистички план за село Кадрифаково
6. Урбанистички план за село Амзабегово
7. Урбанистички план за село Пеширово
8. Урбанистички план за село Црнилиште
9. Урбанистички план за село Немањици
10. Урбанистички план за село Ранченци
11. Урбанистички план за село Стањевци
12. Урбанистички план за село Павлешенци
13. Урбанистички план за село Кнежје
14. Урбанистички план за село Горобинци
15. Урбанистички план за село Сопот
16. Урбанистички план за село Преод
17. Урбанистички план за село Трстеник
18. Урбанистички план за село Крушица
19. Урбанистички план за село Малино
20. УПВНМ за КП бр. 1188 и КП бр. 1191 МВ Густа бресја КО Горобинци со намена Е2 – комунална супраструктура, полигон за обука на возачи на моторни возила со површина од 0.26 ха
21. Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „3“ со намена А1 – семејно домување, дефиниран со опфат помеѓу ул.„Питу Гули“, крак на ул.„Питу Гули“, ул.„3“ и ул.„Карпошева“, со површина од 0.79 ха
22. ДУП за Индустриска зона „ЈУГ“ КО Свети Николе – град со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија и површина од 64.7 ха
23. УПВНМ за КП бр. 1215 МВ Периш КО Свети Николе со намена Г2- лесна и незагадувачка индустрија и површина од 0.24 ха.
24. УПВНМ за објекти од мало стопанство на КП 875/2 МВ Беш Карач КО Горобинци со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, со површина од 3.26ха
25. ЛУПД за КП 870, КП 878 и КП 879 КО Сопот, со намена А1 домување во станбени куќи, површина од 1 ха.

Сите други барања и иницијативи кои ќе се достават во текот на 2017 година по електронски или писмен пат согласно закон, ќе бидат земени на разгледување и истите ќе се вметнат во програмата со посебни одлуки за измена и дополна на програмата на Советот на Општина Свети Николе.

Изработката и донесувањето на оваа програма претставува основа за изработка на урбанистички планови во текот на 2017 година со што се овозможува вклопување на досега легализираните и се разбира понатамошен урбан и економски развој на Општина Свети Николе.

Бр.0801- 506
28.11. 2016 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе бр. 0801 - 507 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година.

Бр.0901-510/3
28.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ,, бр.5/02) како и член 26 од Законот за Јавните Претпријатија („Сл.Весник на РМ,, бр. 38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 83/09,6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на
ЈКП “Комуналец” – Свети Николе

Член 1

Од член во Управниот Одбор на ЈКП “Комуналец” се разрешува:
- Зоран Арсеvски

Член 2

За член во Управен Одбор на ЈКП “Комуналец” се именува:
- Стефан Младенов

Член 2

Мандатот на членот на Управниот Одбор е со траење од **4 (четири)** години.

Член 3

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801-507
28.11. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за формирање на Комисија за спорт при Совет на Општина Свети Николе бр. 0801 - 508 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година

Бр.0901-510/4
28.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 40 став 3 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе бр. 1/2006) и член 103 од Деловникот на Советот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе бр.2/2006) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.11.2016 година донесе

О Д Л У К А

За формирање на Комисија за спорт при Совет на Општина Свети Николе

Член 1

Со оваа Одлука се формира Комисија за спорт како постојано работно тело на Советот на Општина Свети Николе.

Член 2

Комисијата од член 1 на оваа Одлука ќе разгледува прашања од областа на спортот ќе изготвува програма за развој на спортот и ќе одобрува Програми од спортот.

Член 3

Комисијата е составена од претседател и четири члена, а мандатот ќе им трае додека им трае мандатот како член на Совет на Општина Свети Николе.

Член 4

Комисијата работи на седници.

Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинство од членовите на Комисијата и се одлучува со мнозинство на гласови од присутните членови.

Член 5

Изборот на членовите на Комисијата ќе се изврши со посебно решение

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

Бр.0801-508

28.11.2016 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за именување претседател и членови на Комисијата за спорт при Совет на Општина Свети Николе бр. 0801 - 508 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.11. 2016 година.

Бр.0901-510/5
28.11. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 40 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 01/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.11.2016 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за именување претседател и членови на Комисијата за спорт при Совет на Општина Свети Николе

1. Со ова Решение се именува претседател и членови на Комисијата за спорт при Советот на Општина Свети Николе и тоа:

За претседател на Комисијата се именува:

- Бојан Митев

За членови на Комисијата се именуваат:

- Илија Стоилев
- Марија Петкова
- Зоран Јорданов
- Стојанче Петрушев

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 509
28.11.2016 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за изменување на Одлуката за давање субвенции на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе за 2016 година бр.0801-189 од 15.03.2016 година	стр. 1
2. Програма за изработка на урбанистички планови за 2017 година на територија на Општина Свети Николе	стр. 2
3. Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе	стр. 4
4. Одлука за формирање на Комисија за спорт при Совет на Општина Свети Николе.	стр. 5
5. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за спорт при Совет на Општина Свети Николе.	стр. 7

Бр.0801 - 511
28.11.2016 година
Свети Николе